

Службен весник на Република Македонија

Број 63

30 мај 2017, вторник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1170. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	2	1175. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.....	4
1171. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Градот Скопје	3	1176. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 17“ во Република Србија	4
1172. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип	3	1177. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI 2017“ во Република Италија	5
1173. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	3	1178. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „Здружена реакција 17“....	5
1174. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Кочани	4	1179. Одлука за изведување на вежбовна активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2017“	6

	Стр.		Стр.
1180. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца- детска градинка „Литл ми интернешнл прискул“ во Скопје.....	6	1183. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2017 година.....	8
1181. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	7	1184. Правилник за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга	10
1182. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	7	1185. Методологија за определување на тарифите за водна услуга	15
		Огласен дел.....	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1170.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на КП.бр.49/2, КО Кисела Вода 2, на бул.Асном бб во Скопје и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 75 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 158 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 14 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат к1, стан бр. 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 131 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат к1, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 89 м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 76 м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 44 м2,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 30 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 44 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, влез 2, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 30 м2,

- зграда 6, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 5234 м2,

- зграда 6, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 235 м2,

- зграда 7, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 7869 м2,

- зграда 7, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 301 м2,

- зграда 8, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 8745 м2,

- зграда 8, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 314 м2,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 8745 м2,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 288 м2 и

недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП.бр.49/4, КО Кисела Вода 2, на бул.Асном бб во Скопје и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 325 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-402/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1171.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Градот Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на ГП бр.1.10 кое претставува КП бр.171/3, КО Чаир со површина од 1.340 м2, запишана во Имотен лист бр.960259, согласно Извод од Детален урбанистички план: Градска четврт С 25, донесен со Одлука бр.08-61/5 од 26.1.2016 година од општина Бутел, заради изградба на објект со намена Е2 - Комунална супраструктура - Противпожарен дом.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-1532/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1172.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип бр.02-258/29 од 27.3.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 27.3.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-1577/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1173.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер на објекти и земјиште, кои се наоѓаат на ул. „Димче Мирчев“ бр. 9 во Скопје, на КП бр. 2499/1, КП бр. 2499/2, КП бр. 2499/3, КП бр. 2499/4, КП бр. 2499/6, КП бр. 2499/7, КП бр. 2499/9, КП бр. 2500/2, КП бр. 2500/3, КП бр. 2500/4, КП бр. 2501/2, КП бр. 2502, КП бр. 2503, КП бр. 2507/1, КП бр. 2907/3, КП бр. 2499/8, КП бр. 2499/5, КП бр. 2907/2 и КП бр. 2504, КО Центар 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-1699/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1174.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Кочани, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на ГП.бр.1.1 со вкупна површина од 119.104м2, кое претставува КП бр.797/2, КО Мојанци, со површина од 274м2, запишана во Имотен лист бр. 626 и КП бр.802, КО Мојанци, со површина од 118.830м2, запишана во Имотен лист бр. 626, согласно Извод од Локална урбанистичка планска документација: „Пречистителна станица“ во КО Мојанци, донесена со Решение бр. 22-90/10 од 24.3.2017 година од Општина Кочани, заради изградба на објект со намена Е - Пречистителна станица.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-1819/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1175.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 500.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на Македонски железници Транспорт АД – Скопје и тоа со следната динамика:

- за мај 2017 година се отстапуваат 150.000 литри Еуродизел БС гориво,
- за јуни 2017 година се отстапуваат 150.000 литри Еуродизел БС гориво и
- за јули 2017 година се отстапуваат 200.000 литри Еуродизел БС гориво.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД-Скопје за извршување на работите од нивната дејност - услуги за превоз на патници и стока со железницата.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати, од член 1 на оваа одлука паѓаат на товар на Македонски железници Транспорт АД - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-1981/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1176.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM
WOLF 17” ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 17” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 12 до 23 јуни 2017 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневниците за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-2069/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1177.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TORRI 2017“ ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. За учество во вежбовната активност „TORRI 2017“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе се одржи во Република Италија, во периодот од 10 до 14 јули 2017 година се испраќаат 4 (четири) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-2073/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1178.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ЗДРУЖЕНА РЕАКЦИЈА 17“

1. Се одобрува влегување и престојување на 18 (осумнаесет) припадници на вооружените сили на државите членки на А-5 иницијативата, Соединетите Американски Држави и Командата на Соединетите Американски Држави за Европа (USAEUKOM) на територијата на Република Македонија, заради изведување на вежбовната активност „Здружена реакција 17“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), и тоа:

- 3 (три) припадници на Армијата на Република Хрватска,

- 3 (три) припадници на Армијата на Република Албанија,

- 3 (три) припадници на Армијата на Црна Гора,

- 3 (три) припадници на Армијата на Босна и Херцеговина,

- 4 (четири) припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави и

- 2 (два) припадника на Командата на Соединетите Американски Држави за Европа (USAEUKOM).

2. Вежбовната активност ќе се одржи во Република Македонија, во Центар за обука Пепелиште- Армиски полигон Криволак, заедно со 12 (дванаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во периодот од 25 до 29 септември 2017 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на странските вооружени сили се на товар на државите од точка 1 на оваа одлука и на Командата на Соединетите Американски Држави за Европа (USAEUKOM), а трошоците за сместување и исхрана на припадниците на Армијата, се на товар на Канцеларијата за одбранбена соработка при Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата за учество во вежбовната активност ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-2074/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1179.

Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ
„ЛЕТЕН КАМПУС 2017“**

1. Вежбовната активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2017“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) ќе се одржи во Република Македонија, во Центарот за обука „Пепелиште“ и на Воениот полигон „Криволак“, во периодот од 25.6.2017 до 7.7.2017 година, со цел овозможување на учесниците да се запознаат со теоретските и практичните постапки за функциите и спроведувањето на мерките, активностите, постапките и менаџментот со одбранбени ресурси во услови на мигрантска криза и мултинационален воен одговор.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат вкупно 170 лица и тоа: питомци, студенти, професори и други лица вработени во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, вработени во Армијата на Република Македонија, претставници од други високообразовни установи од Република Македонија, претставници од соодветните институции на НАТО, од воените академии и соодветни високообразовни институции од Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Косово, Црна Гора, Република Чешка, Република Бугарија, Сојузна Република Германија, Република Романија, Република Турција, Република Полска, Обединетото Кралство на Велика Британија и Соединетите Американски Држави.

3. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на учесниците на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана, а останатите финансиски трошоци кои се однесуваат на вежбовната активност ги обезбедуваат институциите и установите од земјите од кои доаѓаат учесниците.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-2076/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1180.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА
„ЛИТЛ МИ ИНТЕРНЕШНЛ ПРИСКУЛ“
ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Литл ми интернешнл прискул“ во Скопје, со седиште на ул. „Георги Димитров“ блок 10 локал 3 во Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното Барање од основачот Друштво за производство, трговија и услуги СТЕЛЕТА- К ДОО-ЕЛ експорт-импорт Скопје, ЕДБ:4030005576980, со седиште на ул. „Водача“ бр.86 во Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од девет месеци до шест години живот, односно до вклучување во основното образование, како и престој и исхрана и за деца над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на ул. „Георги Димитров“ блок 10 локал 3 во Скопје, со површина од 227м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 65 деца, организирани во три згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-2147/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1181.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.292 во КО Старавина, зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда-1, намена на посебен дел СТ, со внатрешна површина од 60 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8958/1-16
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1182.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.293 во КО Старавина и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез1, кат ПР, број на посебен дел 1, намена на посебен дел СТ, со внатрешна површина од 54м² и
- зграда1, намена на зграда А1-1, влез1, кат ПР, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 14м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8960/1-16
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1183.

Врз основа на член 39 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 191/16), а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2017 година („Службен весник на Република Македонија” бр.192/16), табелата 1-Преглед на распределба на средства за научно-истражувачка дејност за 2017 година, се заменува со нова табела, која гласи:

**„ПРЕГЛЕД
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7-НАУКА ПОТПРОГРАМА 71- НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА**

Р. бр	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО
		420-патни и дневни трошоци	421-Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	423-Материјали и ситен инвентар	424-Поправки и тековно одржување	425-Договорни услуги	426-Други тековни расходи	464-Рани трансфери	
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти),научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престој во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	0	900.000	300.000	600.000	100.000	0	0	1.900.000
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (национални)	0	900.000	300.000	600.000	100.000	0	0	1.900.000
3	Научно-истражувачки проекти (билателарни)	5.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	900.000	0	0	9.400.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организација на научни собири	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
6	Учество на научни работници од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
7	Студиски престој во странство и престој на странски научни работници во РМ	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000

	Стипендии за млади научно-истражувачки кадри на втор и трет циклус во земјата и странство: - Стипендии и уписнини за студии од втор циклус во странство според Шангајската ранг листа, - Стипендии и уписнини за студии од трет циклус во странство според Шангајската ранг листа, - Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, - Еднократен надомест за одбрана на докторски труд - Стипендии и уписнини за студии од втор циклус за студии во странство од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката, - Стипендии за постдипломски студии на Јавна научна установа Институт за филм, филмска академија-Охрид - Стипендии и уписнини за постдипломски студии по старотурски јазик - Стипендии и уписнини за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка, - Стипендии за втор циклус студии за Франклин универзитетот, Охајо САД подружница во Прилеп-Република Македонија, - Објавување на творечки субвенции за творечки дејности, - стипендии за студии од втор и трет циклус на студии на странски државјани кои престојуваат во Република Македонија по основ на билатерална и мултилатерална меѓународна соработка, - Стипендии „Борис Трајковски“ студии од втор циклус за извршната MBA програма на Универзитетот Шефилд, - Стипендии и школарини за последипломски и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата.								
10		0	0	0	0	0	0	95.100.000	95.100.000
11	Техничка култура	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
12	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	200.000	0	500.000	700.000
13	Контрибуција за разни членарини во меѓународни организации.	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
14	ЦЕЕПУС	0	0	0	0	100.000	0	300.000	400.000
15	Други расходи исплата на експертски и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на огласи, конкурси и други активности.	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	БУЏЕТ ЗА 2017 ГОДИНА	6.100.000	2.900.000	3.800.000	2.400.000	13.700.000	3.000.000	95.900.000	127.800.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1925/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1184.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 12 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр. 7/16) на седницата одржана на ден 25.5.2017 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА И НА РЕ- ГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), се уредуваат начинот на утврдување на тарифата за водна услуга, постапката за утврдување на тарифата за водна услуга, критериумите за процена на барањето и поднесоците за утврдување на тарифата за водна услуга, роковите за постапување, постапката за преговарање, како и начинот, постапката, условите и потребната документација за донесување на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: регулаторна тарифа).

Член 2

(1) Одредбите на овој Правилник се однесуваат на постапките за утврдување на тарифа за водна услуга односно регулаторна тарифа за даватели на водни услуги кои за своите крајни корисници обезбедуваат една или повеќе од следните водни услуги:

- снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението;
- снабдување со вода за пиење или водоснабдување;
- собирање и одведување на урбани отпадни води и
- прочистување на отпадни води.

Член 3

(1) Утврдувањето на цените на водните услуги, на начин и постапка утврдени со овој Правилник има цел да обезбеди:

- вкупната цена на водните услуги за домаќинство да биде достапна имајќи ги предвид просечните приходи по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга;
- одржливо користење на инфраструктурата за вршење на водните услуги;
- подобрување на квалитетот на водните услуги со цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно со најдобрите достапни практики;
- создавање услови со неопходните инвестиции во системите за водоснабдување да се обезбеди одржливо функционирање на истите;

- да се обезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, начелото на корисникот плаќа, начелото на еднаквост и начелото на покривање на трошоците;
- заштита и унапредување на животната средина;
- да се подобри ефикасноста на водните услуги преку обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги со најмалку трошоци;
- стабилни и предвидливи услови за работење на давателите на водни услуги и
- заштита на потрошувачите и корисниците од злоупотреба на доминантна позиција на давателите на водни услуги.

Член 4

(1) Давателот на водната услуга од крајниот корисник на водна услуга наплатува цена на водна услуга според тарифите за водни услуги односно регулаторни тарифи утврдени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), согласно овој Правилник и Методологијата за определување на тарифите за водна услуга, утврдена со Решение за утврдување на тарифа за водна услуга или Решение за утврдување на регулаторна тарифа.

ІІ. РЕГУЛИРАН ПЕРИОД И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД

Член 5

(1) Тарифата за водна услуга и регулаторната тарифа се утврдуваат за секоја година од определен регулиран период со Решение за утврдување на тарифа за водна услуга или Решение за утврдување на регулаторна тарифа.

(2) Под регулиран период се подразбира период од три до шест календарски години за кои што на давателот на водната услуга му се утврдува тарифа или регулаторна тарифа за секоја водна услуга, согласно одредбите од овој Правилник.

(3) Првиот регулиран период е во времетраење од три календарски години.

(4) Времетраењето и датумот на отпочнување на регулираниот период за секоја од водните услуги од член 2 на овој Правилник, започнува да важи со денот на отпочнување на примена на Решението за утврдување на тарифа за водна услуга или Решението за утврдување на регулаторна тарифа.

ІІІ. ПРИМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

Член 6

(1) Давателот на водна услуга, своето сметководство го води во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.

(2) Давателот на водни услуги кој истовремено обезбедува две или повеќе водни услуги од член 2 на овој Правилник или покрај нив врши и друга дејност која во смисла на овој Правилник не се смета за водна

услуга, во своите интерни пресметки води одвоена сметководствена евиденција за секоја од дејностите по-одделно, изготвува консолидирани биланси за сите дејности и биланс со преглед на приходите, расходите и резултатите од работењето за секоја дејност поодделно.

(3) Давателот на водни услуги на барање на Регулаторната комисија за енергетика доставува и други податоци и информации потребни за утврдување на тарифата.

(4) Давателот на водни услуги најдоцна до 31 мај во тековната година, до Регулаторната комисија за енергетика доставува финансиски извештаи за претходната година како и извештај од ревизијата на финансиските извештаи, доколку за изготвување на истиот е обврзан со закон.

IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ

Член 7

(1) Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува тарифите за водни услуги за секој одделен давател на водна услуга со решение кое го донесува на седница.

(2) При утврдувањето на тарифите за водни услуги, Регулаторната комисија за енергетика особено ќе ги земе во предвид трошоците направени за водната услуга и на услугите за поддршка кои се засновани пред се на оперативните трошоци и трошоците за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизацијата на средствата за вршење на соодветната водна услуга, надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон, како и висината на прагот на достапност на домаќинствата во подрачјето во кое давателот ја обезбедува водната услуга.

Член 8

(1) Тарифите за водни услуги се утврдуваат од страна на Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставеното барање за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи од страна на давателот на водни услуги и доставен нацрт-План за прилагодување на тарифите за водни услуги и податоци и извештаи од Бизнис планот кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водни услуги, подготвени согласно со Методологијата за определување на тарифите за водна услуга, земајќи ги во предвид капацитетите на давателот на услугите, препораките за прагот на достапност на ниво на приход на домаќинство и потребните инвестиции во инфраструктура за давање на водни услуги во подрачјето во кое што се обезбедува водната услуга.

(2) Доставувањето на барањето од став (1) заедно со нацрт-Планот и другите податоци од барањето се врши во писмена и електронска форма, во 4 (четири) примероци.

Член 9

(1) Барањето од член 8 на овој Правилник се доставува до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на решението за утврдување на тарифата за водна услуга.

(2) Барањето го доставува управителот на давателот на водни услуги, за секоја водна услуга одделно, по претходна согласност од органот на управување определен во статутот на друштвото.

(3) Со добивање на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи и документацијата, Регулаторната комисија за енергетика проценува дали барањето и документацијата се потполни и дали давателот на водна услуга го изработил барањето во согласност со Методологијата за определување на тарифите за водна услуга и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа на водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена.

(4) Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга се смета дека е потполно ако е доставено во форма и содржина како што е определено во Методологијата за определување на тарифите за водна услуга.

Член 10

(1) Постапката за утврдување на тарифи за водни услуги започнува со денот на приемот на барањето во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето, Регулаторната комисија за енергетика го разгледува и го анализира барањето и доколку утврди дека недостасуваат одредени податоци и документи, ќе донесе решение со кој ќе го задолжи давателот на водни услуги во определен временски рок да ги достави бараните податоци и документи.

(3) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето е комплетно, истото го објавува на својата веб-страница и на трошок на давателот на водни услуги го објавува во два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува на македонски јазик и еден кој што се објавува на јазикот што го говорат најмалку 20% од граѓаните кои говорат службен јазик кој не е македонски, со цел прибирање на мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица во рок не подолг од 5 дена од денот на објавување на барањето.

(4) Во постапката за утврдување на тарифите за водните услуги, Регулаторната комисија за енергетика е должна да ги разгледа и забелешките кои се пристигнати од страна на давателот на водната услуга, односно основачот на давателот на водната услуга.

(5) Регулаторната комисија за енергетика може да започне постапка за преговори со цел усогласување на висината на тарифите за водни услуги, во согласност со член 11 од овој Правилник, доколку оцени дека доставените забелешки се од таков карактер што можат да влијаат значително на утврдување на висината на тарифите за водни услуги, во рок од 15 дена од денот на прием на забелешките.

(6) Врз основа на податоците доставени кон барањето, како и врз основа на анализата на доставените мислења од заинтересираните физички и правни лица, Регулаторната комисија за енергетика изготвува нацрт текст на Решението за утврдување на тарифи на водни услуги со образложение, кое што ќе биде предмет на расправа на подготвителна седница на Регулаторната комисија за енергетика.

Постапка за преговори со цел усогласување на тарифите за водни услуги**Член 11**

(1) Постапката за преговори започнува со донесување на решение на Регулаторната комисија за енергетика за отпочнување на постапка за преговори со цел усогласување на висината на тарифите за водни услуги.

(2) Во решението од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика определува листа на прашања за кои може да се преговара со давателот на водната услуга, и тоа особено во однос на:

- висината, видот и структурата на тарифата и
- усогласување на Планот за прилагодување на тарифите со Бизнис планот.

Член 12

(1) По донесувањето на решението од член 11 став (1) од овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика до давателот на водна услуга доставува покана во која особено се наведуваат местото, времето и дневниот ред за одржување на состанокот за преговарање и постигнување согласност.

(2) Преговорите во име на давателот на водната услуга ги води управителот или друго овластено лице од страна на управителот кое има полномошно да ги води преговорите во име и за сметка на давателот на водната услуга. Својството се докажува со документ кој лицето го доставува до Регулаторната комисија за енергетика.

(3) За секој одржан состанок се составува записник за текот на преговорите и заклучоците од преговорите.

(4) Постапката за преговори треба да заврши во рок од 30 дена од денот на нивното отпочнување.

(5) Доколку преговорите немаат успех, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе Решение за започнување на постапка за утврдување на Регулаторна тарифа за водни услуги согласно член 16 од овој Правилник.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОЦЕНКА НА БАРАЊЕТО И ПОДНЕСОЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА**Член 13**

(1) Проценката на податоците од барањето и поднесоците за утврдување на тарифи се врши во согласност со:

- Податоците и проекциите доставени со Планот за прилагодување на тарифите;
- Проекциите за идните трошоци, содржани во Бизнис планот и
- Проекциите за количините/обемот на водната услуга, содржани во Планот за прилагодување на тарифи и Бизнис планот.

(2) Давателот на водната услуга ги врши пресметките за податоците и проекциите од став (1) од овој член согласно Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена, донесено од страна на Регулаторна комисија за енергетика.

VI. УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ**Член 14**

(1) Тарифата за водна услуга се утврдува врз основа на оцена на:

- трошоците за обезбедување на водни услуги и услуги за поддршка;
- висината на предложената тарифа за водна услуга и цената на водната услуга што ќе се постигне со предложената тарифа и нејзината финансиска достапност за домаќинствата од подрачјето на кое се дава водната услуга и процентот на домаќинствата за кои ќе биде надминат прагот на финансиска достапност;
- планирани капитални инвестиции за проширување на инфраструктурата и подобрување на водните услуги;
- ефикасноста на водната услуга споредена со индикаторите на успешност и
- постигнувањето на вредностите на целите за клучните индикатори за успешноста.

(2) Тарифата за водна услуга се утврдува со Решение за утврдување на тарифа за водна услуга, кое го донесува Регулаторната комисија за енергетика.

(3) Решението за утврдување на тарифи за водни услуги особено содржи:

- висина на тарифата за секоја водна услуга што ја обезбедува давателот;
- минимум и максимум опсег изразен во проценти на утврдена вредност во рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на висина на тарифата на водната услуга;
- услови што треба да ги исполни давателот со повикување на прифатен План за прилагодување на тарифите за водните услуги и
- рок на важење на тарифите за водните услуги.

(4) Во случај кога не е постигната согласност со давателот за висината на тарифата за водната услуга, Регулаторната комисија за енергетика на седница донесува Решение за отфрлање на барањето за утврдување на тарифи за водна услуга кое особено содржи:

- основи за отфрлање на барањето;
- промени кои се потребни да ги направи давателот за повторно поднесување на барањето и
- индикативна процена за тарифите кои Регулаторната комисија за енергетика ги смета за соодветни.

(5) Регулаторната комисија за енергетика решенијата од ставовите (2) и (4) од овој член ќе ги објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница и истите ќе ги достави до давателот на водната услуга и до основачот на давателот на водната услуга, без одлагање.

(6) Давателот на водната услуга е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението од ставот (2) на овој член, да го достави до органот на управување на давателот на водната услуга заради донесување одлука за утврдување на тарифи за водни услуги.

(7) Доколку не е дадена согласност на одлуката за утврдување на тарифа за водна услуга во рок од 150 дена од денот на објавување на решението за утврдување на тарифата за водна услуга во „Службен весник на Република Македонија“, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за започнување на постапка за донесување на Регулаторна тарифа за водна услуга.

(8) Решенијата од ставовите (2) и (4) на овој член се конечни и против нив не е дозволена жалба. Против решението од ставовите (2) и (4) на овој член давателот на водната услуга, градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот Скопје, односно органот на управување на правното лице основано со Законот за водостопанство или друг закон има право да заведе управен спор пред Управен суд.

(9) Органот на управување на давателот на водната услуга е должен да ги усогласи своите одлуки со решенијата донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Член 15

Измена на План за прилагодување по исклучок

(1) Решението за утврдување на тарифата за водна услуга е задолжително за давателот на водната услуга за периодот на кој се однесува.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, а во случаите од ставот (3) на овој член, давателот на водната услуга, со барање, може да покрене постапка за измена на решението за утврдување на тарифата за водна услуга пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифа за водна услуга.

(3) Постапка за измена на решението за утврдување на тарифата за водна услуга може да се покрене доколку:

- настанала битна промена на околности што постоеле во времето на донесување на решението за утврдување на тарифите за водни услуги, а која доведува до потребата за прилагодување на тарифите;

- настанала значителна промена во елементите врз основа на кои се утврдува тарифата за водни услуги од членот 13 став (2) од Законот за утврдување на цени на водните услуги.

(4) Барањето од ставот (2) на овој член се доставува до Регулаторната комисија за енергетика во писмена и електронска форма од страна на управителот на давателот на водни услуги по претходна согласност од органот на управување определен во статутот на друштвото.

(5) Регулаторната комисија за енергетика по барањето од ставот (2) на овој член одлучува со решение.

(6) За донесување на решението од ставот (5) на овој член соодветно се применува постапката за утврдување на тарифите за водни услуги согласно член 10 од овој Правилник.

VII. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА

Член 16

Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога има податоци

(1) Во случаите кога преговорите немаат успех, односно не е постигната согласност со давателот за висината на тарифата за водна услуга како и кога не е дадена согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за водни услуги од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје или градоначалникот на град Скопје, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе Решение за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа за водни услуги.

(2) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе Решение за утврдување на регулаторна тарифа, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесување на Решението за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа.

(3) Решението од ставот (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го донесува врз основа на податоците со кои располага како и други податоци кои дополнително се доставени или добиени од давателот на водната услуга и соодветна примена на одредбите од членот 13 став (2) од Законот за утврдување на цени на водните услуги.

(4) Решението од ставот (2) на овој член особено содржи:

- висина на тарифата за водни услуги изразена во фиксен износ,
- услови што треба да ги примени давателот и
- задолжение за давателот на водни услуги да достави План за прилагодување на тарифите, согласно со членот 8 од овој Правилник и рок за негово доставување.

(5) До донесување на решение за утврдување на тарифи врз основа на доставен План за прилагодување од ставот (4) алинеја 3 на овој член, давателот на водната услуга е должен да го применува решението од ставот (2) на овој член.

Член 17

Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога нема податоци

(1) Во случаите кога давателот на водната услуга не достави барање за утврдување на тарифи за водни услуги, како и во случаите кога не постапи по решението од член 10 став (2) од овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок не подолг од 180 дена од денот на донесување на решението за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа за водни услуги, односно во рок не подолг од 180 дена од денот на истекот на рокот за доставување

на барањето, да подготви Регулаторен план за прилагодување на тарифи за водни услуги, врз основа на кој ќе може да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна услуга.

(2) Планот од ставот (1) на овој член Регулаторната комисија за енергетика го подготвува самостојно или со ангажирање на овластена ревизорска куќа.

(3) Давателот на водната услуга е должен на Регулаторната комисија за енергетика или на ревизорската куќа од ставот (2) на овој член, да ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на планот од ставот (1) на овој член.

(4) Регулаторната комисија за енергетика може во постапката за подготовка на планот од ставот (1) на овој член, да побара извршување на надзорна ревизија или да побара вештачење за утврдување на трошоците за водните услуги на давателот.

(5) Трошоците за надзорната ревизија или вештачењето се на товар на давателот на водната услуга, во согласност со Законот за утврдување на цени на водните услуги.

(6) Регулаторната комисија за енергетика, во рок не подолг од 90 дена од денот на изготвувањето на планот од ставот (1) на овој член, донесува решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна услуга врз основа на оцената на податоците собрани во согласност со ставовите (2) и (3) на овој член.

(7) Заради донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна услуга, Регулаторната комисија за енергетика може да започне постапка за преговори со давателот на водните услуги.

(8) Решението за регулаторна тарифа од ставот (6) на овој член особено содржи:

- висина на тарифата за водни услуги изразена во фиксен износ,

- условите што треба да ги исполни давателот и

- рок на важење на тарифите.

(9) Регулаторната комисија за енергетика, решение од ставот (6) на овој член ќе го објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб-страница и истото ќе го достави до давателот на водната услуга и до основачот на давателот на водната услуга, без одлагање.

(10) Органот на управување на давателот на водната услуга е должен во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето на решението од ставот (6) на овој член, да започне да ја применува регулаторната тарифа.

(11) Решението од ставот (6) на овој член е конечно и против истото не е дозволена жалба. Против решението, давателот на водната услуга и градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот Скопје, односно органот на управување на правно лице основано согласно со Законот за водостопанства или друг закон, има право да заведе управен спор пред Управен суд.

(12) Органот на управување на давателот на водната услуга е должен да ги усогласи своите одлуки кои се релевантни за спроведување на утврдената тарифа за водна услуга, со решението од ставот (6) на овој член.

VIII. ПРИМЕНА НА ДЕЛОВНИКОТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 18

(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика кои се однесуваат на организирање и одржување на подготвителна седница и редовна седница на Регулаторната комисија за енергетика, соодветно ќе се применуваат и во постапката за утврдување на тарифи за водни услуги.

Член 19

Подготвителна седница

(1) По изготвување на текстот на решението од член 14 од овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика е должна да свика подготвителна седница, која треба да се одржи најдоцна до истекот на 50-тиот ден од денот на отпочнување на постапката.

(2) Кон поканата за присуство на подготвителната седница се доставуваат текстот на решението и мислењата добиени од заинтересираните правни и физички лица.

(3) За присуство и учество во расправата на подготвителната седница се покануваат овластени претставници на подносителот на барањето, на институции и организации, како и други заинтересирани правни и физички лица.

Член 20

Редовна седница

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна најдоцна во рок од 10 дена од завршувањето на подготвителната седница да одржи редовна седница на која ќе донесе решение по барањето за утврдување на тарифа за водна услуга.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

(1) Сите даватели на водни услуги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители, како и кои обезбедуваат сурова вода за водоснабдителни системи се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно со Законот за утврдување на цени на водните услуги најдоцна до 1 јануари 2018 година.

(2) Со исклучок на давателите од ставот (1) на овој член, сите останати даватели на водни услуги се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно со Законот за утврдување на цени на водните услуги најдоцна до 1 јануари 2019 година.

(3) Давателите на водни услуги се должни првото Барање за утврдување на тарифи за водни услуги согласно Законот за утврдување на цените за водните услуги да го достават во рок којшто ќе биде објавен од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Член 22

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-994/1
25 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1185.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 5 од Законот за утврдување на цени на водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16), на седницата одржана на 25.5.2017 година, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ВОДНА УСЛУГА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) се донесува со цел утврдување на тарифи со кои давателите на водни услуги ќе го остварат регулираниот приход потребен за вршење на една од следните водни услуги:

- снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението;

- снабдување со вода за пиење или водоснабдување;
- собирање и одведување на урбани отпадни води и
- прочистување на отпадни води.

(2) Со оваа Методологија се уредуваат:

- видовите и начинот на пресметка на тарифите за водна услуга, структурата на тарифите за секоја водна услуга посебно, видовите на трошоците кои се земаат во предвид за пресметка на тарифите за водните услуги и потребните приходи за покривање на тие трошоци, како и нивните карактеристики и начинот на нивно прикажување;

- начинот на пресметување и структурата на цената на водните услуги која ќе се наплатува од крајниот корисник;

- содржината, формата и начинот на подготовка на Планот за прилагодување на тарифите за водните услуги, како и на регулаторна тарифа за водна услуга и задолжителните податоци и извештаи кои треба да бидат доставени со Бизнис планот на давателот на водна услуга;

- листата на главни индикатори за успешност, листа на цели кои треба да ги исполни давателот на водната услуга во врска со обезбедување на водната услуга,

листа на одредници во врска со обезбедување на водната услуга, како и начинот, постапката, формата и содржината на обрасците на извештаите кои давателите на водните услуги ги доставуваат до Регулаторната комисија за енергетика, со цел исполнување на поставените цели и одредници во врска со обезбедување на водната услуга;

- формата и содржината на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи.

(3) Методологијата ги уредува и другите прашања кои се од важност за постигнување на целите од член 2 на Законот за утврдување на цени на водни услуги, а кои се поврзани со спроведувањето на тарифите и цените за водни услуги и работењето на давателите на водните услуги.

Член 2

(1) Давателот на водната услуга ги формира цените согласно одредбите од оваа Методологија.

(2) Во случај кога давателот на водната услуга не постапи согласно член 11 став (1) од Законот за утврдување на цени на водни услуги и/или во случај кога не е постигната согласност со давателот на водна услуга за висината на тарифата за водна услуга, Регулаторната комисија за енергетика ќе утврди регулаторна тарифа, во согласност со одредбите од оваа Методологија.

(3) За целите на определување на цените на водните услуги, давателот на водна услуга при поднесување на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, до Регулаторната комисија за енергетика треба да достави податоци согласно обрасците и табелите дадени во прилозите кои се составен дел на оваа Методологија. Притоа, давателот на водната услуга врши групирање на позициите од сметководствената евиденција за соодветната водна услуга, согласно оваа Методологија.

(4) Давателот на водна услуга, во согласност со Законот за утврдување на цени на водните услуги и оваа Методологија, по барање на Регулаторната комисија за енергетика треба да достави податоци и информации за утврдување на начинот на кој е определена цената односно тарифата за водната услуга и да овозможи увид во расположливата инвестиционо - техничка документација за проекти од областа на водната услуга.

(5) Пресметките, начинот на собирање и презентирање на податоците за пресметка и формирање на тарифи, детално се утврдени со Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифата на водна услуга, поднесоците и критериумите за оценка (во понатамошниот текст: Упатство).

Основа за определување на тарифите за регулираниот период

Член 3

(1) Базна година е секоја претходна фискална година од првата година од регулираниот период, за која давателот на водната услуга има усвоен финансиски извештај и претставува основа за определување на тарифите за регулираниот период.

ЦЕЛИ**Член 4**

(1) Регулирањето на цените на водните услуги на начин и постапка утврдени со оваа Методологија има за цел да обезбеди:

- вкупната цена на водните услуги за домаќинство да биде достапна имајќи ги предвид просечните приходи по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга;

- одржливо користење на инфраструктурата за вршење на водните услуги;

- подобрување на квалитетот на водните услуги со цел да се обезбеди непречено давање на услуги, согласно со најдобрите достапни практики;

- создавање услови со неопходните инвестиции во системите за водоснабдување да се обезбеди одржливо функционирање на истите;

- да се обезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, начелото на корисникот плаќа, начелото на еднаквост и начелото на покривање на трошоците;

- заштита и унапредување на животната средина;

- да се подобри ефикасноста на водните услуги преку обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги, со најмалку трошоци на ресурсот;

- стабилни и предвидливи услови за работење на давателите на водни услуги и

- заштита на потрошувачите и корисниците од злоупотреба на доминантна позиција на давателите на водни услуги.

ВИДОВИ ТАРИФИ**Член 5**

(1) Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува следните видови на тарифи:

1. Тарифа за услугата снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението;

2. Тарифа за услугата снабдување со вода за пиење или водоснабдување;

3. Тарифа за услугата собирање и одведување на урбани отпадни води и

4. Тарифа за услугата прочистување на отпадни води.

(2) Висината на тарифата на водната услуга зависи од трошоците за обезбедување на водната услуга и се пресметува согласно оваа Методологија.

(3) Основа за пресметка на тарифата за водната услуга се следните расходи:

- оперативни трошоци, вклучувајќи ги и трошоците за одржување,

- трошоци за капитални инвестиции и

- надоместоци, даноци и други давачки утврдени со закон.

(4) За висината на тарифата за секоја водна услуга, освен во случај кога се утврдува регулаторна тарифа, се определува минимален и максимален опсег, изразен во проценти од утврдената вредност на тарифата, во

рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на тарифата за водната услуга, која ќе се применува во регулираниот период.

(5) Висината на цената на водната услуга зависи од висината на тарифата на водната услуга, висината на надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

СТРУКТУРА НА ТАРИФИТЕ**Член 6**

(1) Доколку поинаку не е определено со оваа Методологија за конкретната водна услуга, во случај на определување на тарифа за водна услуга, давателот на водната услуга може да предложи или во случај на определување на регулаторна тарифа за водна услуга Регулаторната комисија за енергетика да утврди тарифа со следната структура:

- едноставен волуметриски надоместок изразен во денари на кубен метар (со или без минимален паушален надоместок) и

- тарифа во два дела што се состои од фиксен надоместок и варијабилен надоместок.

(2) Во случаи на ограничени ресурси или ограничувања на мрежи и поради специфични и оправдани локациски карактеристики на групи на корисници на водните услуги, давателот на водната услуга, во случај на определување на тарифа за водна услуга може да предложи или во случај на определување на регулаторна тарифа за водна услуга Регулаторната комисија за енергетика да утврди, една од следните тарифи:

- сезонска тарифа, кога стапката по метар кубен вода е повисока во текот на определен годишен период;

- растечка блок тарифа, со цел да се обесхрабри севкупната потрошувачка на вода над одредено ниво или

- тарифа за одредена група на корисници, согласно со специфичните локациски услови.

Тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението**Член 7**

(1) Тарифата за услугата снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението, која се обезбедува од страна на водостопанствата и/или други субјекти кои се даватели на водни услуги, и/или од страна на други субјекти кои се овластени за снабдување со вода за пиење на давателите на услуги за водоснабдување, се утврдуваат согласно едноставна волуметриска структура.

(2) Едноставната волуметриска структура од став (1) од овој член значи дека тарифата која се плаќа за секоја единица на потрошувачка е утврдена за секоја календарска година и се прикажува како денари за метар кубен вода испорачана во текот на една календарска година.

Тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Член 8

(1) Тарифата за услугата снабдување со вода за пиење или водоснабдување, од страна на давателот на водната услуга до крајните корисници се определува за целото подрачје во кое се обезбедува водната услуга.

(2) Обемот на потрошувачка се заснова на количината измерена со водомерот на крајниот корисник или на друг начин утврдена потрошувачка.

(3) Во случај кога крајниот корисник нема функционален водомер, се применува паушална тарифа. Паушалната тарифа се заснова на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување зголемена до 30%, со цел да ги охрабрат крајните корисници кои немаат функционален водомер да го инсталираат истиот.

(4) Во случај од став (2) од овој член кога обемот на потрошувачка се утврдува на друг начин, давателот на водната услуга доставува образложение за начинот на утврдување на потрошувачката.

Тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води

Член 9

(1) Тарифата за услугата собирање и одведување на урбани отпадни води од страна на давателот на водната услуга за крајните корисници се утврдува за целото подрачје во кое се обезбедува водната услуга. Давателот на водната услуга може да предложи тарифа за водна услуга во вид на:

- едноставен волуметриски надоместок изразен во денари на кубен метар (со или без минимален паушален надоместок) или

- тарифа во два дела што се состои од фиксен надоместок и варијабилен надоместок.

(2) Едноставната волуметриска структура за услугата одведување на урбани отпадни води значи дека тарифата која се плаќа за секоја единица отпадна вода е утврдена за секоја календарска година и се прикажува како денари за метар кубен отпадна вода одведена во текот на една календарска година.

(3) Тарифата во два дела може да се примени кога давателот на водна услуга ќе докаже дека без оглед на тоа дали услугата се користи или не се користи, давателот на услугата има трошоци за обезбедување на инфраструктура за достапност на услугата.

(4) Обемот на испуштање на урбана отпадна вода се заснова на количините измерени со водомерот за мерење на испусти на крајниот корисник или на друг начин утврдена количина.

(5) Во случај кога не е инсталиран водомер за мерење на испусти, количината на испуштена урбана отпадна вода се пресметува како еднаков сооднос на потрошувачка на вода за тој краен корисник и се засновува на:

- нивото на потрошувачка на водните услуги за водоснабдување на домаќинствата согласно на природата на снабдувањето,

- нивото на потрошувачка на услуги за водоснабдување за останатите потрошувачи и

- по исклучок од точка 2 од овој став, останатите потрошувачи во случај кога се носители на дозвола за црпење на вода или имаат договор за снабдување со сурова вода, или некој друг начин за дополнително водоснабдување покрај снабдувањето со вода, како и во случај кога испуштаат помалку отпадна вода од нивото на потрошувачка на водните услуги за водоснабдување, вршат мерење или проценка утврдена на друг начин и однапред доставуваат известување за вкупната количина урбани отпадни води кои ги испуштиле во претходните години и води кои ќе ги испуштат секоја година.

Тарифа за прочистување на отпадни води

Член 10

(1) Тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води се утврдува врз основа на едноставна волуметриска тарифа, за количините испуштени од страна на потрошувачот соодветно третирали согласно со прописите за отпадни води.

(2) Едноставната волуметриска структура за услугата прочистување на отпадни води значи дека тарифата која се плаќа за секоја единица прочистена вода е утврдена за секоја календарска година и се прикажува како денари за метар кубен прочистена вода, прочистена во текот на една календарска година.

НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА И СТРУКТУРА НА ЦЕНАТА КОЈА ЌЕ СЕ НАПЛАЌА НА КРАЈНИОТ КОРИСНИК

Член 11

(1) Цената на водната услуга е вкупниот надоместок кој давателот на водната услуга го наплаќа од страна на крајните корисници и го вклучува плаќањето што произлегува од тарифата, надоместоците поврзани со користење односно испуштање на водите утврдени со Законот за водите, како и даноците утврдени со закон.

(2) Цената за водна услуга се утврдува за секоја календарска година од регулираниот период.

(3) Висината на надоместокот за водната услуга се определува согласно следната формула:

$$Pt = \Sigma Tt * Qt + (\Sigma Tt * Qt * VAT) + Ft$$

каде што:

Pt	- надоместок за водна услуга	[денари]
Tt	- тарифа за водна услуга	[ден/m3]
Qt	- количина на вода	[m3]
VAT	- данок на додадена вредност	[%]
Ft	- надоместоци за води, пресметани согласно Закон за води	[денари]

(4) При определување на вкупната цена на водните услуги за категоријата на потрошувачи/корисници - индивидуално домаќинство, се зема во предвид прагот на достапност на домаќинствата во подрачјето во кое давателот ја обезбедува водната услуга.

НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТАРИФИ

Тарифа за сурова вода наменета за водоснабдување на населението

Член 12

(1) Тарифата за сурова вода наменета за водоснабдување на населението се утврдува преку определување на регулираниот приход што му се одобрува на давателот на услугата кој испорачува сурова вода за претпријатијата кои вршат снабдување со вода за пиење, да го оствари во текот на една календарска година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени од испорака на сурова вода за други намени и други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа Методологија.

(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што на давателот на услугата му овозможува да оствари покривање на оправданите оперативни трошоци и трошоците за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизацијата на основните средства за вршење на соодветната водна услуга, како и надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон.

(3) Тарифата за сурова вода се пресметува како сооднос помеѓу регулираниот приход за водната услуга, определен во согласност со став 2 од овој член и измерената/проценетата количина на сурова вода наменета за водоснабдување на населението.

Тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Член 13

(1) Тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување се утврдува преку определување на регулираниот приход што му се одобрува на давателот на водната услуга да го оствари во текот на една календарска година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени од други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа Методологија.

(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што на давателот на водната услуга му овозможува да оствари покривање на оправданите оперативни трошоци и трошоци за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизацијата на основните средства за вршење на соодветната водна услуга, како и надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон.

(3) Регулираниот приход од став (1) на овој член ги исклучува приходите кои што давателот на услугата ги остварува врз основа на помошни услуги при вршење на водната услуга.

(4) Тарифата се пресметува како сооднос помеѓу регулираниот приход за водната услуга, определен во согласност со став (2) од овој член и измерената/проценетата количина на вода за пиење.

Тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води

Член 14

(1) Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води се утврдува преку определување на регулираниот приход што му се одобрува на давателот на водната услуга да го оствари во текот на една календарска година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени од други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа Методологија.

(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што на давателот на водната услуга му овозможува да оствари покривање на оправданите оперативни трошоци и трошоци за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизацијата на основните средства за вршење на соодветната водна услуга, како и надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон.

(3) Регулираниот приход од став (1) на овој член ги исклучува приходите кои што давателот на водната услуга ги остварува врз основа на помошни услуги при вршење на водната услуга.

(4) Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води се пресметува како сооднос помеѓу регулираниот приход за водната услуга, определен во согласност со став (2) од овој член и измерените/проценетите годишни количини на одведени урбани отпадни води. Годишните количини на одведена отпадна вода за домаќинства ќе се определуваат врз основа на проценетите количини на доставена вода за пиење, а за останатите корисници количините на одведена урбана отпадна вода ќе се определуваат врз основа на обемот кој се проценува како процент од количината определена согласно договорот за снабдување со потрошувачот и/или врз основа на измерените количини каде има инсталирано мерач за одведена урбана отпадна вода.

Тарифа за прочистување на отпадни води

Член 15

(1) Тарифата за услугата за прочистување на отпадни води се утврдува преку определување на регулираниот приход што му се одобрува на давателот на водната услуга да го оствари во текот на една календарска година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени од други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа Методологија.

(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што на давателот на водната услуга му овозможува да оствари покривање на оправданите оперативни трошоци и трошоци за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизација-

та на основните средства за вршење на соодветната водна услуга, како и надоместоците, даноците и други- те давачки утврдени со закон.

(3) Регулираниот приход од став (1) на овој член ги исклучува приходите кои што давателот на водната услуга ги остварува врз основа на помошни услуги при вршење на водната услуга.

(4) Тарифата за услугата за прочистување на отпад- ни води се пресметува како сооднос помеѓу регулира- ниот приход за водната услуга, определен во соглас- ност со став (2) од овој член и измерените/проценетите годишни количини на прочистени води. Годишните ко- личини на прочистени води за домаќинства ќе се опре- делуваат врз основа на проценетите количини на доста- вена вода за пиење, а за останатите потрошувачи коли- чините на прочистени води ќе се определуваат врз ос- нова на обемот кој се проценува како процент од коли- чината определена согласно договорот за снабдување со потрошувачот и/или врз основа на измерените коли- чини каде има инсталирано мерач за одведена отпадна вода.

Регулаторна тарифа

Член 16

(1) Регулаторната комисија за енергетика при опре- делување на начинот на пресметка и структурата на регулаторната тарифа за секоја водна услуга ќе ги при- менува одредбите што се однесуваат на начинот на пресметка и структурата на тарифите за водни услуги од оваа Методологија.

Сметководствена евиденција за регулаторни цели

Член 17

(1) Сметките и финансиските извештаи на давате- лот на водната услуга се подготвуваат во согласност со важечката законска регулатива во Република Македо- нија и сметководствените стандарди кои се во примена.

(2) Давателот на водни услуги кој истовремено врши две или повеќе дејности од член 1 на оваа Мето- дологија или покрај нив врши и друга дејност која во смисла на оваа Методологија не се смета за водна ус- луга, во своите интерни пресметки води одвоена смет- ководствена евиденција за секоја од дејностите поод- делно, изготвува консолидирани биланси за сите деј- ности и биланс со преглед на приходите, расходите и резултатите од работењето за секоја дејност поод- делно.

(3) Финансиските извештаи ќе бидат доставени со дополнителни податоци и извештаи со кои ќе се пот- врти усогласеноста на истите со сите одредби од оваа Методологија.

(4) Одредбите од став (1), (2), и (3) од овој член се применуваат и во случај на утврдување на регулатор- ната тарифа согласно Регулаторен план за прилагоду- вање на тарифи за водни услуги.

(5) Регулаторната комисија може во постапката за подготовка на Регулаторниот план за прилагодување на тарифи за водни услуги да побара извршување на независна ревизија или да побара вештачење за утврду- вање на трошоците на давателот на водната услуга.

(6) Во случајот од став (5) од овој член, давателот на водната услуга е должен, на Регулаторната комиси- ја за енергетика или на ревизорската кука да ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на Регулаторен план за прила- годување на тарифи за водни услуги.

НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД

Регулиран приход

Член 18

(1) Регулираниот приход на давателот на водната услуга треба да ги покрие трошоците направени за вод- ната услуга и на услугите за поддршка и да обезбеди разумен поврат на капиталот.

1. Регулиран приход на давателот на водната услуга (MAR)

$$MAR_t = Ot + Dt + LCt + Rat$$

каде:

MAR _t	- регулиран приход во регули- раната година t	[денари]
O _t	- оперативни трошоци во го- дината t	[денари]
D _t	- амортизација на регулирани- те основни средства во годи- ната t	[денари]
LC _t	- основни средства за ликвид- ност во годината t	[денари]
Rat	- принос од регулираните ос- новни средства во годината t	[денари]

1.1. Оперативни трошоци (O)

(1) Оправдани оперативни трошоци согласно оваа Методологија се трошоци за работењето на давателот на услугата и трошоците за одржувањето на регулира- ните основни средства со кои давателот на водната ус- луга ја врши водната услуга, во согласност со важечки- те закони, прописи, стандарди и технички нормативи кои се применуваат во Република Македонија.

(2) Во регулираниот период за секоја регулирана дејност, оправдани оперативни трошоци се трошоци кои се потребни за извршување на водната услуга, де- тално утврдени со Упатството за подготовка на бара- њето за утврдување на тарифи за водни услуги, кои се групирани на следниот начин:

- трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар;

- трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства;
 - трошоци за осигурување на основни средства;
 - бруто плати;
 - менаџерски плати и награди;
 - други услуги;
 - останати и вонредни трошоци и
 - даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот.

(3) При предвидувањето на оперативните трошоци за секоја година од регулираниот период, давателот на водната услуга ќе ја земе во предвид висината на предвидената инфлација, објавена од страна на Народната банка на Република Македонија.

1.2. Амортизација (D)

(1) Пресметката на амортизацијата на регулираните основни средства, во годината t , со кои се врши регулираната дејност, се врши во согласност со пропишаните минимални годишни стапки на амортизација, при што се вклучува:

- амортизација на регулираните основни средства, исклучувајќи го земјиштето; и
- амортизација на бесплатно добиените основни средства.

1.3 Средства за ликвидност (LC)

(1) Средствата за ликвидност за вршење на водната услуга, во годината t се пресметува со примена на следнава формула:

$$LCt = \sigma / 100 * MARt$$

каде што:

LCt	- средства за ликвидност за вршење на водната услуга во годината t	[денари]
σ	- процент за утврдување на средствата за ликвидност, одобрен од страна на Регулаторната комисија за енергетика	[%]
$MARt$	- регулиран приход, дефиниран во став 1 од овој член, за годината t , исклучувајќи ги средства за ликвидност (LCt)	[денари]

1.4. Принос на регулирани основни средства (RA)

(1) Приносот на регулираните основни средства се пресметува според формулата:

$$RA = RAB_t^{av} * WACC$$

каде што:

RA	- принос на регулираните основни средства	[денари]
RAB_t^{av}	- просечна вредност на основните средства со кои се врши водната услуга (регулирани средства)	[денари]
$WACC$	- пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување	[%]

1.4.1. Просечна вредност на основните средства со кои се врши регулираната дејност (регулирани средства – RAB_t^{av})

(1) Регулирани основни средства се средствата со кои се врши водната услуга, при што во пресметката на вредноста на регулираните основни средства не се земаат во предвид бесплатно добиените средствата и неоправданите инвестиции.

(2) За определување на просечната вредност на регулираните основни средства се користи следната формула:

$$RAB_t^{av} = \frac{RAB_t^{start} + RAB_t^{end}}{2}$$

каде што:

RAB_t^{av}	- просечна вредност на основните средства со кои се врши водната услуга (регулирани средства) во годината t ;	[денари]
RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните основни средства во годината t ; и ги исклучува бесплатно добиените основни средства од претходните години;	[денари]
RAB_t^{end}	- вредност на основните средства со кои се врши водната услуга на крајот од година t .	[денари]

(3) Вредноста на регулираните основни средства на почетокот на регулираната година (RAB_t^{start}) претставува збир на поединечните книговодствени вредности на основните средства на првиот ден од регулираната година, односно:

$$RAB_t^{start} = RAB_{t-1}^{end}$$

каде што:

RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните основни средства во годината t ; и ги исклучува бесплатно добиените основни средства од претходните години;	[денари]
-----------------	--	----------

RAB_{t-1}^{end} - вредност на регулираните основни средства на крајот од година t-1; [денари]

(4) Вредноста на регулираните основни средства на крајот на регулираната година (), се пресметува по следната формула:

$$RAB_t^{end} = RAB_t^{start} + NI_t - CC_t - D_t + D_t^{cc} - RAB_t^{out}$$

каде што:

RAB_t^{end} - вредност на регулираните основни средства на крајот од година t; [денари]

RAB_t^{start} - почетна вредност на регулираните основни средства во годината t и ги исклучува бесплатно добиените основни средства од претходните години; [денари]

NI_t - ново набавени и пуштени во употреба основни средства во текот на годината; [денари]

CC_t - бесплатно добиени основни средства во годината t; [денари]

D_t - вкупна годишна амортизација; [денари]

D_t^{cc} - годишна амортизација на бесплатно добиените основни средства; [денари]

RAB_t^{out} - вредност на отуѓени и расходувани регулирани основни средства во годината t кои не се во употреба. [денари]

Оправданост на инвестициите

(1) Давателот на водната услуга треба да достави резиме за приоритет на инвестицијата. Инвестицијата треба да обезбеди поголема безбедност, сигурност во снабдувањето, како и да обезбеди квалитет на водната услуга, согласно важечките стандарди.

(2) По барање на Регулаторната комисија за енергетика, давателот на услугата е должен да достави дополнителни информации, податоци и појаснувања во врска со придобивките од планираната инвестиција.

1.4.2. Пондерирана просечна цена на капитал (WACC)

(1) Пондерираната просечна цена на капиталот (WACC) се пресметува за давателот на водната услуга на реална основа со примена на следната формула:

$$WACC = \frac{(1 - Debt) * K_e}{(1 - T_p)} + Debt * K_d$$

каде што:

$WACC$ - пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување [%]

$Debt$ - долгорочен долг како процент од вкупниот капитал (сопствен капитал + долгорочен долг) [%]

K_e - цена на сопствен капитал; [%]

K_d - цена на долг; [%]

T_p - стапка на данок на добивка. [%]

1.4.2.1. Цена на сопствен капитал (K_e)

(1) Цената на сопствениот капитал се определува со примена на моделот на определување на цените на долгогодишните вложувања (CAPM - Capital Asset Pricing Model), и тоа врз основа на приходот на неризични вложувања, просечниот приход на ризични вложувања и систематските ризици изразени со коефициентот β , според следната формула:

$$K_e = R_f + (MRP) * \beta$$

каде што:

K_e - цена на сопствен капитал; [%]

R_f - стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на хартиите од вредност издадени од Владата на Република Македонија; [%]

β - бета на сопствен капитал (пазарно портфолио) се утврдува дека е еднаква на 1 (еден); [%]

MRP - премија за ризик која се определува како разлика меѓу “просечен приход на ризични вложувања (R_m) и приход на неризични вложувања (R_f)”; [%]

R_m - просечени каматни стапки на долгорочните кредити (во евра, САД долари и денари) одобрени на давателот на услугата во Република Македонија, а објавени од Народна банка на Република Македонија; [%]

1.4.2.2. Цена на долг (K_d)

Цената на долгот на давателот на водната услугата се пресметува врз основа на просечните каматни стапки на користените долгорочни кредити од страна на давателот на водната услугата за вршење на водната услуга, а контролата се врши врз основа на условите за кредитирање и каматните стапки, објавени од страна на Народна банка на Република Македонија.

2. Минимум и максимум опсег на висината на тарифата на водната услуга

(1) Решението за утврдување на водната услуга содржи минимум и максимум опсег изразен во проценти на утврдена вредност во рамките на кој е дозволено давателот на водна услуга да донесе одлука за утврдување на висината на тарифата на водната услуга.

(2) Минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата на водната услуга се пресметува на следниот начин:

2.1. Определување на просечна тарифа

(1) Просечната тарифа за секоја година од регулираниот период се пресметува со примена на следната формула:

$$Tt_{average} = \frac{(MART_{min} + MART_{max}) / 2}{Qt}$$

каде што:

$Tt_{average}$	- просечна тарифа	[ден/м ³]
Q_t	- вкупна планирана количина во годината t од регулираниот период	[м ³]
$MART_{min}$	- минимален регулиран приход за водната услуга	[денари]
$MART_{max}$	- максимален регулиран приход за водната услуга	[денари]

2.2. Определување на максимална просечна дозволена тарифа

(1) Максималната просечна дозволена тарифа за секоја година од регулираниот период се пресметува со примена на следната формула:

$$Tt_{max} = \frac{MART_{max}}{Qt}$$

каде што:

Tt_{max}	- максимална просечна дозволена тарифа	[ден/м ³]
$MART_{max}$	- максимален регулиран приход за водната услуга	[денари]
Q_t	- вкупна планирана количина во годината t од регулираниот период	[м ³]

2.3. Определување на минимална просечна дозволена тарифа

(1) Минималната просечна дозволена тарифа за секоја година од регулираниот период се пресметува со примена на следната формула:

$$Tt_{min} = \frac{MART_{min}}{Qt}$$

каде што:

Tt_{min}	- минимална просечна дозволена тарифа	[ден/м ³]
$MART_{min}$	- минимален регулиран приход за водната услуга	[денари]
Q_t	- вкупна планирана количина во годината t од регулираниот период	[м ³]

2.4 Определување на дозволения опсег

(1) Дозволеният опсег изразен во проценти од утврдената вредност на тарифата во рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на тарифата за водната услуга, која ќе се применува во регулираниот период за секоја година од регулираниот период се пресметува со примена на следнава формула:

$$p = (1 - Tt_{min}/Tt_{average})$$

каде што:

p	- дозволен опсег	%
Tt_{min}	- минимална просечна дозволена тарифа	[ден/м ³]
$Tt_{average}$	- просечна тарифа	[ден/м ³]

2.5 Определување на минимум и максимум опсег на висината на тарифата на водната услуга

(1) Минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата на водната услуга за секоја година од регулираниот период се пресметува со примена на следнава формула:

$$Tt_{average} * (1 - p) \leq \frac{\sum_{i=1}^n T_t^i * q_t^i}{Qt} \leq Tt_{average} * (1 + p)$$

каде што:

$T_{average}$	- просечна тарифа	[ден/ m^3]
T_t^i	- тарифа за водна услуга во годината t од регулираниот период за категорија на потрошувачи (i), определена од давателот на водната услуга	[ден/ m^3]
q_t^i	- количина и/или број на корисници во годината t од регулираниот период за категорија на потрошувачи (i)	[m^3] и/или број на корисници
Q_t	- вкупна планирана количина во годината t од регулираниот период	[m^3]
p	- дозволен опсег	%

КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ И АЛОКАЦИЈА НА ОДОБРЕНИОТ ПРИХОД ПО КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ

Категории на потрошувачи

Член 19

(1) Користењето на водните услуги се определува врз основа на следните категории:

- категорија на потрошувачи/корисници-индивидуално домаќинство и
- категорија на потрошувачи/корисници-останати корисници.

(2) Давателите на водни услуги може да достават на одобрување до Регулаторната комисија предлог-тарифи за водни услуги за определените категории на потрошувачи, во зависност од:

1. испорачани, одведени и прочистени количини на вода, фактурирана до потрошувачите;
2. проценетите приходи по категории на потрошувачи;
3. техничко - технолошки и локациски предуслови за испорака, одведување и прочистување на вода;
4. тарифната структура која е применета за категориите на потрошувачи согласно член 6 од оваа Методологија.

(3) Тарифите на водните услуги се определени по категории на потрошувачи согласно став 1 од овој член, а во согласност со оваа Методологија, и постепено ќе се усогласат за различните категории на потрошувачи/крајни корисници согласно целта за постигнување на начелото на еднаквост на корисниците од член 4 од оваа Методологија. За да се оствари оваа цел, давателите на водните услуги треба да предложат етапно усогласување на тарифите во рамки на регулираниот период.

(4) Регулаторната комисија ги применува став 1, 2 и 3 од овој член за определување на категории на потрошувачи и во случај на утврдување на регулаторна тарифа.

СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОТ ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ВОДНИТЕ УСЛУГИ И РЕГУЛАТОРЕН ПЛАН

Член 20

(1) Нацрт Планот за прилагодување на тарифите односно Регулаторен план (во понатамошниот текст: План за прилагодување на тарифи) се доставува со секое барање за утврдување на тарифа за водна услуга и во постапката за определување на регулаторна тарифа.

(2) Планот за прилагодување на тарифите ги содржи следните податоци и информации:

- податоци за број на потрошувачи/корисници во еквивалент жители, категории на потрошувачи/корисници, број на крајни корисници на услугата и процент на наплата, во базната година и за регулираниот период;

- оперативни трошоци за вршење на водната услуга, во базната година и планирани за регулираниот период;

- начинот на распределба на заедничките трошоци за секоја водна услуга одделно;

- инвестициски план за регулираниот период и инвестициска програма за реализација на планот за инвестиции за изградба на нови водостопански објекти, реконструкција и ревитализација на постојни водостопански објекти во тек на регулираниот период за секоја година одделно;

- определување на вредноста на основните средства со кои се врши водната услуга, во базната година и планирани за регулираниот период;

- определување на регулиран приход и предлог - тарифа во базната година и за регулираниот период;

- неприходуванa вода (технички и комерцијални загуби) во базната година и за регулираниот период, пресметана согласно методологијата на Меѓународната асоцијација за води;

- количини на вода во систем за снабдување, одведување и/или прочистување, во базната година и проценети за регулираниот период;

- структурата на тарифите, согласно член 6 од оваа Методологија;

- пополнета листа на главни индикатори на успешност и листа на индикатори на успешност согласно Прилог 4 од оваа Методологија.

(3) Податоците и информациите од став 2 од овој член се прикажуваат за секоја планска година за времетраење на Планот за прилагодување на тарифите, кој се подготвува во согласност со регулираниот период.

(4) При подготовка на Планот за прилагодување на тарифите, давателот на водната услуга покрај другото, особено ќе ги земе предвид следните цели:

- надоместување на трошоците;
- финансиска достапност на тарифата на водната услуга;

- хармонизацијата на тарифите и

- подобрување на работата и ефикасноста на давателите на водни услуги.

(4) Кога давателот на водната услуга предлага примена на различни тарифни структури во различни општини, податоците во планот се прикажуваат за секоја општина поединечно.

(5) Давателот на водната услуга ги доставува податоците и информациите од став (2) од овој член на образецот од Прилог 3 кој е составен дел од оваа Методологија.

(6) Давателот на водната услуга ги изготвува податоците и информациите од став (2) од овој член на начин утврден со Упатството за подготовка на план за прилагодување на тарифи односно регулаторен план, донесено од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ДОСТАВЕНИ ОД БИЗНИС ПЛАНОТ НА ДАВАТЕЛОТ НА ВОДНАТА УСЛУГА

Член 21

(1) Извештаите кои треба да бидат доставени од Бизнес планот на давателот на водната услуга, треба да содржат податоци за трошоците и инвестициите од базната година и проектирани трошоци и инвестиции за регулираниот период.

(2) Давателот на водната услуга задолжително доставува образложение за методот по кој заедничките трошоци кои настануваат доколку давателот на услугата врши две или повеќе водни услуги или некоја друга дејност која во смисла на Законот за утврдување на цени на водните услуги не е водна услуга, се распределени по дејности.

(3) Задолжителните податоци и извештаи од Бизнес планот треба да се однесуваат на периодот за кој е подготвен нацрт-Планот за прилагодување на тарифите за водните услуги.

ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ И ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ДАВАТЕЛОТ НА ВОДНАТА УСЛУГА

Член 22

(1) Давателите на водни услуги до Регулаторната комисија за енергетика доставуваат пополнета листа на главни индикатори за успешност и листа на индикатори за успешност, со цел да се изврши нивна проценка и да се утврди нивната усогласеност со целите кои треба да ги исполнат давателите на водни услуги.

(2) Регулаторната комисија за енергетика по завршувањето на првиот регулиран период, на предлог на давателите на водните услуги ќе ги одобри целите кои треба да ги исполни давателот на водната услуга а кои произлегуваат од главните индикатори за успешноста за секоја водна услуга поединечно.

(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе наведе минимална листа на индикатори за успешност кои давателот на водна услуга ќе ги вклучи во својот Бизнес план.

(4) Покрај тоа, давателот на водна услуга може да избере дополнителни индикатори кои се соодветни и се од значење за водните услуги во овој регулиран период.

(5) При постапување по барањето за утврдување на тарифата за водна услуга, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги разгледа индикаторите и може да побара давателот на водната услуга да го дополни Планот за прилагодување на тарифите за водни услугите и Бизнес планот, со цел да се обезбеди постигнување на целите определени преку овие индикатори.

(6) Листата на главните индикатори за успешност и листата на индикаторите се дадени во Прилог 4 од оваа Методологија.

ФОРМА И СОДРЖИНА НА ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ

Член 23

(1) Годишниот извештај што давателот на водната услуга го доставува до Регулаторната комисија за енергетика содржи:

1) ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ВОДНАТА УСЛУГА

- Статут;
- Решение од Централен регистар;
- Управување и организациона структура и
- Кадровска структура.

2) КОЛИЧИНА НА ВОДА

- а) произведена количина на вода
 - произведена вода (m^3);
 - трошок за произведена вода (ден);
 - продажба на вода (m^3) и
 - цена на продадена вода (ден/ m^3).
- б) преземена и испорачана количина на вода
 - произведена вода (m^3);
 - трошок за произведена вода (ден);
 - преземена вода (m^3);
 - трошок за преземена вода (ден);
 - испорачана количина на вода по категорија на потрошувачи (m^3) и
 - цена на продадена вода по категорија на потрошувачи (ден/ m^3).
- в) собрана и одведена количина на вода
 - собрана и одведена вода (m^3) и
 - трошок за собрана и одведена вода (ден)
- г) прочистена на вода
 - прочистена вода (m^3) и
 - трошок за прочистена вода (ден)

3) ВОДОВОДНА МРЕЖА

- Воден баланс;
- Приклучен конзум;
- Одржување на водоводната мрежа;
- Опис на реализирани инвестиции.

4) ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ

- Барања за приклучување, одобрени и реализирани приклучоци и просечно време за реализација на приклучокот по категорија на потрошувач

- Број на примени приговори за квалитетот на водата, континуитетот во снабдувањето со вода, мерењето и приклучувањето во мрежа по категорија на потрошувач

- Број на одобрени приговори и просечно време на одговор на одобрените приговори по вид на приговор и по категорија на потрошувач

- Број на поднесени барања за исклучување од страна на потрошувач, реализирани исклучувања и време на реализација по категорија на потрошувач

- Број на поднесени барања за исклучување од страна на вршителот на дејноста, реализирани исклучувања и време на реализација по категорија на потрошувач

- Број на планирани прекини и времетраење на прекините и

- Број на непланирани прекини и времетраење на прекините.

5) ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- Биланс на состојба и биланс на успех;

- Извештај за промените во главнината;

- Извештај за паричните текови;

- Извештај за применети сметководствени политики и

- Други извештаи во согласност со важечката законска регулатива во Република Македонија.

6) ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БИЗНИС ПЛАНОТ

- Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците;

- Вредностите на клучните индикатори на успешноста и

- Детален опис на напредокот во спроведувањето на бизнис планот.

7) ЛИСТА НА ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ И ЦЕЛИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ

- Пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели за исполнување согласно Прилог 4, точка 1 од оваа Методологија.

ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО**Член 24**

(1) Доставувањето на барањето заедно со нацрт - Планот за прилагодување на тарифите за водни услуги и другите податоци од барањето се врши во писмена и електронска форма, во 4 (четири) примероци.

(2) Со добивање на барањето за утврдување на тарифи за водни услуги со предлог тарифи, Регулаторната комисија за енергетика оценува дали барањето и приложената документацијата се потполни согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и оваа Методологија.

(3) Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга се смета дека е потполно ако содржи:

- пополнет образец БТВУ – Прилог 1 на оваа Методологија;

- пропратно писмо со образложение на барањето;

- изјава за веродостојност на барањето и податоците дадени во врска со него, потпишана од одговорното лице на давателот на водни услуги. Содржината на изјавата е дадена во Прилог 2, кој што е составен дел на оваа Методологија;

- План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги, согласно Прилог 3 од оваа Методологија;

- податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;

- пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга, кои се составен дел на Прилог 4 од оваа Методологија;

- решение за упис во Централен регистар на Република Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги во оригинал или фотокопија заверена кај нотар;

- финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Македонија и Извештај од ревизијата на финансиските извештаи, доколку за изготвување на истиот давателите на водни услуги се обврзани со закон;

- други релевантни податоци за вршење на водната услуга, по барање на Регулаторната комисија за енергетика во текот на постапката, до донесувањето на Решението.

Член 25

Оваа Методологија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-995/1
25 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОЗИ:

Прилог 1 – Образец БТВУ

Прилог 2 – Изјава за веродостојност за барањето и податоците дадени во врска со него


Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водните услуги

Прилог 4 - Листа на главни индикатори за успешност и цели за исполнување

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА СО ПРЕДЛОГ ТАРИФИ

Образец - БТВУ

 Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија	БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА СО ПРЕДЛОГ ТАРИФИ	 Република Македонија
Барањето се поднесува за:		
☐ Ново барање		
☐ Измена на План за прилагодување по исклучок, согласно член 17 од Законот за утврдување на цени на водни услуги		
Име на Барателот (правното лице)		Приеман печат на Регулаторната комисија за енергетика
Управител (име и презиме)		
Лице определено за контакт од Барателот		
Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail):		
ОПШТИ УПАТСТВА : - Барањето за издавање на решение за утврдување на тарифита на водни услуги се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; - Сите глави од Образецот за Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација треба да се поднесат до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија; - Претпријатието кое врши две или повеќе дејности, треба да поднесе Барање за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи, за секоја дејност поодделно. - Доколку Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↹ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите);		
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ		
1. Основач на давателот на водната услуга		1.1 Сократен назив на Барателот (правното лице)
2. Седиште на Барателот (правното лице)		
Адреса:		Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail): Веб страница:

3. Форма на организација на Барателот (правното лице)			
☐ ДОО ☐ Јавно трговско друштво ☐ Командитно друштво ☐ Командитно друштво со акции		☐ Акционерско друштво ☐ Јавно претпријатие ☐ Друго правно лице	
4. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)			
5. Единствен даночен број (ЕДБ)			
6. Датум на упис/регистрација			
7. Број на решение на упис/регистрација			
8. Орган кој го извршил уписот/регистрацијата			
9. Приоритетна дејност/главна приходна шифра на правното лице			
10. Дејности кои ги врши правното лице			
II. ПОДАТОЦИ ЗА ТАРИФАТА			
1. Видот на водната услуга за која се однесува барањето			
2. Структура на тарифа по категорија на потрошувач		Категорија на корисник	Тарифа
3. Подрачје за кое се обезбедува водната услуга			
4. Регулиран период за кој се однесува барањето (од – до)			
5. Предлог просечна тарифа за водната услуга за секоја календарска година од регулираниот период поодделно		1 година	2 година
		3 година	
6. Последна тарифа по која давателот наплаќал при вршењето на водната услуга		Категорија на корисник	Тарифа

Во прилог на ова Барање доставуваме:

- ☐ Пропратно писмо со образложение на барањето;
- ☐ Нацрт - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
- ☐ Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
- ☐ Решение за упис во Централен регистар на Република Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги во оригинал или фотокопија заверена кај нотар;
- ☐ Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Македонија и Извештај од ревизијата на финансиските извештаи, доколку за изготвување на истиот давателите на водни услуги се обврзани со закон;
- ☐ Изјава за веродостојност на барањето и податоците дадени во врска со него.
- ☐ Пополнета листа на главни на индикатори за успешност и цели на исполнување

Останата документација:

Датум:

Име и презиме на одговорното лице за застапување на барателот:

Место:

Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:

М.П.

ПРИЛОГ 2**ДО: РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****ИЗЈАВА ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ
НА БАРАЊЕТО И ПОДНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Јас _____, како одговорно лице на
(име и презиме на одговорното лице)

(име и седиште на барателот – правното лице)

изјавувам под кривична, материјална и морална одговорност дека барањето, документацијата и податоците доставени до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, согласно постапките утврдени со Методологијата за определување на тарифите за водна услуга, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Датум: _____**Име и презиме на одговорното лице за застапување на барателот:****Место:** _____**Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:****М.П.**

ПРИЛОГ 3 - План за прилагодување на тарифите за водните услуги

Табела 1

ВКУПЕН ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИ ПО ВОДНА УСЛУГА
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р број	Конто	Опис	База година					Вкупно
			Сурова вода	Водоснабдување	Одведување на урбани отпадни води	Прочистување на отпадни води	Помошни/Други услуги	
1.1		Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар						
1.2		Трошоци за тесовно одржување, ремонт и услуги за одржување						
1.3		Трошоци за одржување на тули основни средства (дел од годишните трошоци за одржување-точка 1.2)						
1.4		Трошоци за осигурување на основни средства						
1.5		Бруто плати						
1.6		Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата - точка 1.5)						
1.7		Други услуги						
1.8		Останати и вонредни трошоци						
1.9		Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето						
1		Вкупно оперативни трошоци						
2.1		Амортизација на сопствени основни средства						
2.2		Амортизација на бесплатно добиени основни средства						
2		Вкупна амортизација						
3		Трошоци кои не се вклучени во останатите оперативни трошоци						
4		Вкупно трошоци (1+2+3)						

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

МП

* услугите за поддршка се вклучени во групите на трошоци

Табела 2

ВКУПЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ ПО ВОДНА УСЛУГА
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.број	Кonto	Опис	Базна година				Вкупно
			Сурова вода	Водоснабдување	Одведување на урбани отпадни води	Прочистување на отпадни води	Помошни/Други услуги
1		Приходи од водната услуга					
1.1							
1.2...							
2		Останати приходи остварени при вршење на водната услуга					
2.1							
2.2							
2.3...							
3		Приходи од други услуги					
3.1							
3.2							
3.3...							
		ВКУПНО					

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 3

ОСТВАРЕНИ/ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____
Вид на водна услуга: _____

Ред.бр.	ОПИС	Реализирано		Планирано	Регулиран период		
		2015	2016		2018	2019	2020
1	Приходи од водната услуга						
1.1							
1.2 ...							
2	водната услуга						
2.1							
2.2							
2.3...							
	ВКУПНО	0	0	0	0	0	0

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 4

ПОДЕЛБА НА УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА ПО ВОДНА УСЛУГА
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.број	Кonto	Опис	Базна година					Вкупно
			Сурова вода	Водоснабдување	Одведување на отпадни води	Прочистување на отпадни води	Помошни/Други услуги	
1.1		Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар						
1.2		Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување						
1.3		Трошоци за одржување на туѓи основни средства (дел од годишните трошоци за						
1.4		Трошоци за осигурување на основни средства						
1.5		Бруто плати						
1.6		Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата-точка 1.5)						
1.7		Други услуги						
1.8		Останати и вонредни трошоци						
1.9		Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето						
1		ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ						
2.1		Амортизација на сопствени основни средства						
2.2		Амортизација на бесплатно добиени основни средства						
2		ВКУПНА АМОРТИЗАЦИЈА						
3		Трошоци кои не се вклучени во останатите оперативни трошоци						
4		ВКУПНО						

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

МП

Табела 5

ВКУПЕН ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Р. број	Кonto	Опис	Реализирано		Планирано	Регулиран период		
			2015	2016		2018	2019	2020
1.1		Материјали, енергија, резервни делови и силен инвентар						
1.2		Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување						
1.3		Трошоци за одржување на туѓи основни средства (дел од годишните трошоци за одржување - точка 1.2)						
1.4		Трошоци за осигурување на основни средства						
1.5		Бруто плати						
1.6		Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата-точка 1.5)						
1.7		Други услуги						
1.8		Останати и вонредни трошоци						
1.9		Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето						
1		Вкупно оперативни трошоци						
2.1		Амортизација на основни средства						
2.2		Амортизација на бесплатно добиени основни средства						
2		Вкупна амортизација						
3		Трошоци кои не се вклучени во останатите оперативни трошоци						
4		Вкупно						

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

МП

Табела 6

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И ТАРИФА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Р.број	Опис	Реализирано		Планирано	Регулиран период		
		2015	2016		2018	2019	2020
1	Оперативни трошоци (O)						
2	Амортизација (D)						
3	Средства за ликвидност (LC)						
4	Принос на регулирани средства (RA)						
5	Останати приходи остварени при вршење на водната услуга						
6	РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 - 5)						
7	Испорачана/одведена количина на вода (m³)						
8	Просечна тарифа по (ден/лm³)						
9	Минимална тарифа по (ден/лm³)						
10	Максимална тарифа по (ден/лm³)						

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 7

ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДНА УСЛУГА:

ПРЕТПРИЈАТИЕ:

Вид на водна услуга: _____

Р. број	Конто	ТРОШОЦИ	Реализирано		Планирано		Регулиран период			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.1		Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар								
1.2		Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување								
1.3		Трошоци за одржување на туѓи основни средства (дел од годишните трошоци за одржување - точка 1.2)								
1.4		Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема								
1.5		Бруто плати								
1.6		Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата - точка 1.5)								
1.7		Други услуги								
1.8		Останати и вонредни трошоци								
1.9		Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето								
1		Вкупно оперативни трошоци								
2.1		Амортизација на сопствени средства								
2.2		Амортизација на бесплатно добиени основни средства								
2		Вкупна Амортизација								
3		Вкупно трошоци (1+2)								

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

МП

Табела 8

ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Р.број	Конто	Опис	Реализирано		Планирано	Регулиран период			
			2015	2016		2017	2018	2019	2020
1		RAB start							
2		Состојба на основните средства на почетокот на годината							
3		Состојба на бесплатно добиените основни средства на почетокот на годината							
4		Новонабавени основни средства и пуштени во употреба во текот на година							
5		Вкупно одбитни ставки (6+7+8)							
6		Бесплатно добиени основни средства во текот на годината							
7		Оттуѓени, расходувани и повлечени од употреба основни средства во текот на годината							
8		Вкупна годишна амортизација							
9		Годишна амортизација на бесплатно добиени основни средства							
10		RAB end - состојба на крајот од годината (1+4-5+9)							
11		Просечен RAB (1+10)/2							

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

МП

Табела 9

ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО БАЗНАТА ГОДИНА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Ред.б р.	Конто	Назив	Набавна вредност на основното средство	Додадена нова вредност	Акумулирана амортизација на почетокот на годината (01.01.)	Важечка законска годишна стапка на амортизација	Вкупна годишна амортизација	Вредност на основното средство на крајот на годината
			Денари	Денари	Денари	%	Денари	(3+4-5-7) Денари
1.		2	3	4	5	6	7	8
1		Градежни објекти						
2		Постројки и опрема						
3		Алат, погонски и канцелариски инвентар						
4		Канцелариска опрема и мебел						
5		Транспортни средства						
6		ВКУПНО:						

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

МП

Табела 10

АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО РЕГУЛИРАН ПЕРИОД

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____
Вид на водна услуга: _____

Реден број	О П И С	Стапка на амортизација	Износ на амортизација		
			Планирано 2017	2018	2019
1	Градежни објекти				2020
2	Постројки и опрема				
3	Алат, погонски и канцелариски инвентар				
4	Канцелариска опрема и мебел				
5	Транспортни средства				
6	ВКУПНО				

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 11

ПРЕГЛЕД НА ОТПУГЕНИ, РАСХОДУВАНИ И ПОВЛЕЧЕНИ ОД УПОТРЕБА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Ред. Бр.	Опис	Реализирано		Планирано	Регулиран период			
		2015	2016		2018	2019	2020	
	Материјални основни средства							
1	Вкупно материјални основни средства							
	Нематеријални основни средства							
2	Вкупно нематеријални основни средства							
3	Вкупно (1+2)							

Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

МП

Табела 12

ПРЕГЛЕД НА БЕСПЛАТНО ДОБИЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Реден број	Опис	Реализирано		Планирано		Регулиран период		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Градежни објекти							
2	Постројки и опрема							
3	Алат, погонски и канцелариски инвентар							
4	Канцелариска опрема и мебел							
5	Транспортни средства							
6	ВКУПНО							

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

МП

Табела 13

ПРЕГЛЕД НА ОДРЖУВАНИ ТУГИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Ред. број	Опис	Реализирано			Планирано	Регулиран период			
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
1	Градежни објекти								
2	Постројки и опрема								
3	Алат, погонски и канцелариски инвентар								
4	Канцелариска опрема и мебел								
5	Транспортни средства								
6	Вкупна вредност на основните средства на крајот на годината								
7	Трошоци за одржување на тугите основни средства								

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

МП

Табела 14

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕТХОДЕН ПЕРИОД

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Реден број	ОПИС	Планирани инвестиции			Реализирани инвестиции (Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на година)		
		2015	2016	Вкупно	2015	2016	Вкупно
1	Градежни објекти						
2	Постројки и опрема						
3	Алат, погонски и канцелариски инвентар						
4	Канцелариска опрема и мебел						
5	Транспортни средства						
6	ВКУПНО						

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 15

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____
Вид на водна услуга: _____

Реден број	О П И С	Регулиран период			
		Планирано 2017	2018	2019	2020
1	Градежни објекти				
2	Постројки и опрема				
3	Алат, погонски и канцелариски инвентар				
4	Канцелариска опрема и мебел				
5	Транспортни средства				
6	ВКУПНО				

Забелешка
Новонабавени основни средства и пуштени во употреба во текот на година
МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 16

АМОРТИЗАЦИЈА НА НОВОНАБАВЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО РЕГУЛИРАН ПЕРИОД

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Реден број	О П И С	Стапка на амортизација	Износ на амортизација			
			Планирано 2017	2018	2019	2020
1	Градежни објекти					
2	Постројки и опрема					
3	Алат, погонски и канцелариски инвентар					
4	Канцелариска опрема и мебел					
5	Транспортни средства					
6	ВКУПНО					

МП

Пополнил

Одобрил

Датум

Табела 17

ВКУПНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Ред. Бр.	О П И С	Реализирано		Планирано	Регулиран период		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	КРЕДИТИ (да се наведат поединечно сите)						
	износ на кредитот						
	рок на отплата						
	интересна стапка						
	грејс период						
	интеркаларна камата						
2	ВКУПЕН ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ (заеми и кредити)						
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (да се наведат)						
	- од акумулација						
	- од амортизација						
4	ДРУГИ ИЗВОРИ (да се наведат)						
	грант						
5	ВКУПНО ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА						

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 18

WACC (Пондерирана просечна цена на капиталот)
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____
Вид на водна услуга: _____

Р.Број	ОПИС И ОЗНАКА	Регулирано Претпријатије
1	Сопствен капитал (денари)	
2	Долг (денари)	
3	Сопствен капитал (%)	
4	Долгорочен долг, Debt (%)	
5	Цена на долг, Kd (%)	
6	Просечни каматни стапки на долгорочни кредити (€, \$ и денари), одобрени на претпријатијата во РМ, а објавени од Народна банка на РМ, Rm (%)	
7	Стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на хартиите од вредност издадени од Владата на РМ, Rf (%)	
8	Премија за ризик која се определува како разлика меѓу "просечен приход на ризични вложувања (R_m) и приход на неризични вложувања (R_f)", MRP (7-6)	
9	Бета на сопствен капитал, (пазарното портфолио), β	
10	Цена на сопствен капитал, K_e (%)	
11	Стапка на данок на добивка, T_p (%)	
12	Пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување, WACC (%)	

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 19

НАБАВКА НА СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Р.бр.	ОПИС	Единица мерка	Реализирано		Планирано	Регулиран период		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Набавка на вода							
	Количина	m³						
	Цена	ден/m³						
	Износ	денари						
2	Вода од сопствено производство	m³						
3	ВКУПНО (1+2)	m³						

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 20

БРОЈ НА ПОТРОШУВАЧИ/КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Р.бр	Опис	Реализирано		Планирано		Регулиран период		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Вкупен број на потрошувачи/корисници на услуги (1.1+1.2+....)							
1.1	Индивидуално домаќинство							
1.2	Останати							
1.2.1	Категорија ...							
1.2.2	Категорија ...							
2	Број на склучени нови договори							

*Во полињата Категорија 1.1, 1.2, 1.3, ... треба да се наведат сите категории на потрошувачи согласно кој давателот на водна услуга го врши фактурирањето и наплатата

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 21

ПРОЦЕНТ НА НАПОДАТА

ПРЕ ПРИЈАТИЕ:

Вид на воена употреба:

Р.бр	Опис	Реализирани проценти на напота						Планирани проценти на напота						Планирани проценти на напота во регуларен период					
		2015			2016			2017			2018			2019			2020		
		фактурирано	неплатено	процент на напота	фактурирано	неплатено	процент на напота	фактурирано	неплатено	процент на напота	фактурирано	неплатено	процент на напота	фактурирано	неплатено	процент на напота	фактурирано	неплатено	процент на напота
		денари	денари	%	денари	денари	%	денари	денари	%	денари	денари	%	денари	денари	%	денари	денари	%
	Вкупен број на потрошувачи (1+2+3)																		
1	Индивидуално домашнство																		
2	Останати																		
3	Изостанува...																		

*Во поимата "Останати" 1, 2, 3, ... треба да се вклучат сите категории на потрошувачи согласно кој даваат напоти и/или фактурирани напоти

МП

 Подготвил: _____
 Проверил: _____
 Датум: _____

Табела 22

СТАРОСТ НА ПОБАРУВАЊАТА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Ред.Бр.	Побарувања	Состојба на ден ...	Побарувања кои не се утужени	- 30 дена	- 60 дена	- 180 дена	- 365 дена	- 365 - 730 дена	- над 730 дена
1	Индивидуално домаќинство								
2	Останати								
3	Категорија...								
Вкупно (1+2+3)									

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 23

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Вид на водна услуга: _____

Р.бр.	ОПИС	Реализирано		Планирано		Регулиран период		
		2015	2016	2017	2019	2020	2021	
1	Вкупен број на вработени							
2	Број на вработени во делот на водната услуга за која се однесува барањето							
3	Просечен број на вработени според МПИН							
4	Просечен број на вработени според број на работни часови							
5	Број на менаџери							

МП

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 24

СУРОВА ВОДА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.бр.	ОПИС	Единица мерка	Реализирано		Планирано	Регулиран период		
			2015	2016		2018	2019	2020
1	Вкупна количина (1.1+1.2+1.3)	m ³						
1.1	Количина предадена на системот за водоснабдување	m ³						
1.2	Количина за наводнување	m ³						
1.3	Количина за др.намена	m ³						
2	Тарифа за услугата снабдување сурова вода наменета за водоснабдување на населението	ден/m ³						
3	Износ (1.1*2)	Денари						

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 25

ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

ПРЕТПРИЈАТИЕ:

[illegible]

PM

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 26

ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.бр.	ОПИС	Единица мерка	Реализирано		Планирано	Регулиран период		
			2015	2016		2018	2019	2020
1	Количина							
	Индивидуално домаќинство	м³						
	Останати	м³						
	Индивидуално домаќинство	број на потрошувачи						
	Останати	број на потрошувачи						
2	Тарифа	ден/м³						
	Едноставен волуметриски надоместок							
2.1	Индивидуално домаќинство	ден/м³						
	Останати	ден/м³						
	Тарифа во два дела	ден/м³						
	Фиксен надоместок	ден/месец						
	Индивидуално домаќинство	ден/м³						
2.2	Варијабилен надоместок	ден/месец						
	Индивидуално домаќинство	ден/месец						
	Фиксен надоместок	ден/месец						
	Останати	ден/месец						
	Варијабилен надоместок	ден/месец						
3	Износ	денари						

МП

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 27

ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.бр.	ОПИС	Единица мерка	Реализирано		Планирано	Регулиран период			
			2015	2016		2017	2018	2019	2020
1	Количина								
	Индивидуално домаќинство	m ³							
	Останати	m ³							
2	Тарифа								
	Едноставен волуметриски надоместок								
	Индивидуално домаќинство	ден/m ³							
3	Останати	ден/m ³							
	Износ	денари							

МП

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 28

ПЛАНИРАНА ПРОСЕЧНА СМЕТКА ЗА ДОМАКИНСТВО

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Ред.бр.	ОПИС	Единица мерка	Базна година	Регулиран период		
				2018	2019	2020
	Водоснабдување со вода за пиење					
а	Вкупни приходи	денари				
б	Вкупна потрошувачка	м³				
в	Просечен приход по м³ (а/б)	денари/м³				
г	Број на услужено население	п				
д	Број на приклучени домаќинства					
е	Просечна потрошувачка по жител ((б/г)/365)*1000	литри/ жител /ден				
ж	Просечен број на лица во домаќинство (г /д)	п				
з	Просечна потрошувачка по домаќинство (г * е * 30)/1000	м³/месец				
	Просечна месечна сметка за домаќинство (в * ж)	денари / месец				
	Одведување на отпадни води					
а	Вкупни приходи	денари				
б	Вкупна потрошувачка	м³				
в	Просечен приход по м³ (а/б)	денари/м³				
г	Број на услужено население	п				
д	Број на приклучени домаќинства					
е	Просечна потрошувачка по жител ((б/г)/365)*1000	литри/ жител /ден				
ж	Просечен број на лица во домаќинство (г /д)	п				
з	Просечна потрошувачка по домаќинство (г * е * 30)/1000	м³/месец				
	Просечна месечна сметка за домаќинство (в * ж)	денари /месец				
	Прочистување на отпадни води					
а	Вкупни приходи	денари				
б	Вкупна потрошувачка	м³				
в	Просечен приход по м³ (а/б)	денари/м³				
г	Број на услужено население	п				
д	Број на приклучени домаќинства					
е	Просечна потрошувачка по жител ((б/г)/365)*1000	литри/ жител /ден				
ж	Просечен број на лица во домаќинство (г /д)	п				
з	Просечна потрошувачка по домаќинство (г * е * 30)/1000	м³/месец				
	Просечна месечна сметка за домаќинство (в * ж)	денари/месец				
	ВКУПНО ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА СМЕТКА ЗА ДОМАКИНСТВО					

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Прилог 4 – Листа на главни индикатори за успешност и цели за исполнување

1. Главни индикатори за успешност					
ОПИС		Базна година	ЦЕЛ		
			2018	2019	2020
1	Процент на покриеност со водната услуга	%	%	%	%
2	Континуитет во снабдувањето	часови/ден	часови/ден	часови/ден	часови/ден
3	Неприходувана вода	%	%	%	%
4	Неприходувана вода	m ³ /km/ден	m ³ /km/ден	m ³ /km/ден	m ³ /km/ден
5	Ефикасност на наплатата	%	%	%	%
6	Трошоци за одржување	денари/приклучок	денари/приклучок	денари/приклучок	денари/приклучок
7	Оперативни трошоци за вршење на водната услуга	денари/ m ³ /година	денари/ m ³ /година	денари/ m ³ /година	денари/ m ³ /година
8	Потрошувачка на вода	литри/лице/ден	литри/лице/ден	литри/лице/ден	литри/лице/ден
9	Коефициент на испади (пукања) на цевките	испади/km/година	испади/km/година	испади/km/година	испади/km/година
10	Број на вработени	број/1000 приклучоци	број/1000 приклучоци	број/1000 приклучоци	број/1000 приклучоци

2. Индикатори за успешност					
ОПИС		Базна година	ЦЕЛ		
			2018	2019	2020
<u>Сите водни услуги</u>					
1	Денови на наплата на побарувањата	денови	денови	денови	денови
2	Денови на плаќање на обврските	денови	денови	денови	денови
3	Потрошувачка на енергија	kWh/m³	kWh/m³	kWh/m³	kWh/m³
4	Покривање на трошоците	%	%	%	%
5	Покривање на трошоците за наплатени услуги	%	%	%	%

<u>Снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување</u>					
1	Коефициент на измерена сурова вода	%	%	%	%
<u>Снабдување со вода за пиење или водоснабдување</u>					
1	Коефициент на покриеност со функционални водомери	%	%	%	%
2	Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување	%	%	%	%
3	Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната водоводна мрежа	%	%	%	%
<u>Собирање и одведување на отпадни води</u>					
1	Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води	%	%	%	%
2	Одвоен систем за фекални води	%	%	%	%
3	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	%	%	%
4	Отпадни води собрани преку канализацискиот систем	%	%	%	%
5	Отпадни води собрани од септичките јами	%	%	%	%
6	Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	%	%	%
7	Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	%	%	%
8	Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/km/ година	запушувања/km/ година	запушувања/km/ година	запушувања/km/ година
<u>Прочистување на отпадни води</u>					
1	Коефициент на прочистувањето на отпадни води	%	%	%	%
2	Отпадни води третирани до примарно ниво (единствено)	%	%	%	%
3	Отпадни води третирани до секундарно ниво (но не и повеќе)	%	%	%	%
4	Отпадни води третирани до терцијарно ниво	%	%	%	%



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017063